

Проблем и решение

Што означува буквата „Д“ во името на партијата, ВМРО-ДПМНЕ? Секој ќе одговори од прва – ДЕМОКРАТСКА! Да, така е замислена, така треба да биде. Но, дали е така?

Се чини дека овде „Д“ стои само за украс. Има едно „Д“ во името и, за жал, врската со демократија завршува тука.

Да разгледаме како изгледа „Демократијата“ во ВМРО-ДПМНЕ.

Раководството на партијата распишува конкурс за претседател на општински комитет. Се пријавуваат кандидати кои на почетокот одат на кратко интервју пред комисија. Таа комисија предлага неколкумина кои одат во следна фаза. Во меѓувреме се прават телефонски анкети, а тие неколкумина одат на завршно интервју кај претседателот на партијата. На крај, тој дава предлог на ИК и ИК го избира претседателот на ОК...

Тоа е официјално постапката... Кога би бил конкурс за вработување шеф во приватна фирма во која газдата си вработува, оваа постапка би била во ред. Но во партија која сака да биде демократска... хмммм... кој знае!?

Може ли на овој начин да се избере најдобриот партиец, или барем некој од најдобрите, за претседател на ОК? Дали воопшто се бира најдобриот, или целата постапка е една обична фарса за да се постави НАЈПОДОБНИОТ? Точно така – да се ПОСТАВИ, а не ИЗБЕРЕ!

Уште од почеток, најквалитетните кандидати, многу ретко, практично воопшто не се пријавуваат. Тие знаат дека борбата не е рамноправна и веројатноста за успех е минимална. Едноставно, сакаат да го избегнат бламирањето да бидат отстранети од конкурсот уште на почетокот. Комисијата секогаш е составена од неколку луѓе кои за голем дел од кандидатите не знаат ништо, а ако за некои и знаат по нешто, најчесто имаат некоја погрешна слика. Како од 5 минутно интервју ќе проценат кандидат? Многу тешко, неможно! Колку е отпорна таа комисија од лобирање, врски, фаворизирање? Не е отпорна, ама ИЧ!

Нејсе, од повеќе пријавени кандидати, по некои (којзнае кои) критериуми комисијата предлага три-четири кандидати за интервју кај „Човекот“ – претседателот на партијата. За нив божем се прави анкета која реално ништо не може да утврди. „Човекот“ самиот ја донесува конечната одлука, тој го поставува кандидатот а гласањето на ИК е само формалност.

И нај на крај – многу често, не се поставува ниту еден од пријавените кандидати, туку некое сосема петто лице кое воопшто не се пријавило на конкурсот.

И сега, колкава е веројатноста да се избере кандидат кој е критички настроен кон раководството, па макар бил најквалитетниот? Едноставно – НУЛА!

Колкаво е учеството на членовите од некој општински комитет во изборот на НИВНИОТ претседател? Исто така – НУЛА!

Понатаму, така поставените претседатели на ОК го сочинуваат Централниот Комитет. Сите тие **до еден** се поставени од претседателот на партијата, што значи дека претседателот има 100% контрола над ЦК. Извршниот Комитет, на предлог на претседателот на партијата, е верификуван од тој ЦК, а исто е и за Генералниот секретар. И овде контролата е 100%.

И постапката за избор на кандидатите за градоначалници и правењето на листите на кандидати за пратеници се по истиот терк.

Следно, ЦК, со кој целосно управува претседателот, го определува составот на делегати за Конгресот, а најголем дел од нив се по клуч (читај – подобност). Останатите делегати кои ги избираат општинските комитети, се избираат под контрола на претседателите на ОК, кои се поставени од претседателот на партијата.

Завршно, Конгресот го избира претседателот на партијата **и на тој начин се затвора кругот.**

Ако претседателите на ОК, Централниот Комитет, Извршниот Комитет, Генералниот секретар на партијата, пратениците, министрите, директорите, делегатите на Конгресот... Ако СИТЕ тие се поставени од претседателот на партијата, **тогаш каде овде е демократијата?**

Демократијата во својата основна дефиниција значи мнозинството да си изберат свои претставници, кои понатаму ќе ги застапуваат нивните интереси. Да размислиме, КОЈ во ВМРОДПМНЕ е ИЗБРАН од членовите? Во ВМРО-ДПМНЕ еден човек бира кој има право НЕГО да го бира.

Непосредниот избор на претседателите на МК е само залажување и не значи ништо, бидејќи претседателите на МК немаат никаква моќ туку само примаат задолженија од повисоките нивоа. Има целосен прекин на демократијата во партијата помеѓу нивото на претседателите на МК и претседателите на ОК. Претседателите на ОК не можат да ги застапуваат интересите на членството, бидејќи ако на било кој начин се спротивстават на раководството, ќе бидат сменети.

Од друга страна, раководството се чувствува потполно комотно и неприкосновено, бидејќи не одговара пред никој. Во партијата не постои корективен елемент и претседателот има апсолутна моќ.

И најчесниот човек во таков случај ќе забеге. Тој е опкружен со послушници кои за да ги зачуваат своите позиции му раскажуваат приказни за големи успеси, за љубовта на сите кон него. Тој самиот си создава перцепција дека е Бог, дека нему се му е дозволено и дека сите кои го критикуваат се предавници. Изгубена е врската со реалноста и колку повеќе неговата позиција е загрозна, послушниците околу него се пожестoko го бранат. Поточно, не го бранат НЕГО, туку се бранат себе, бидејќи најголем дел од нив, без него, во демократска процедура, никогаш не би дошле до тие позиции.

Тоа е основната причина за очајната состојба до која е доведена ВМРО-ДПМНЕ. Во овој момент, таа е далеку од модерна демократска партија, каква што претендира да биде.

Затоа, мора да се направат коренити промени, под итно!

Мора да се направи партијата да биде саморегулирачки систем, за во иднина да не може да се повтори ваква ситуација. Авторитетот и интегритетот на секој поединец, од најниско до највисоко ниво да произлегува од него самиот и од неговите квалитети, а не од позицијата која некој му ја доделил и од која тој не може да биде разрешен заради „лојалноста“ кон тој што го поставил. Секој поединец, преку демократскиот модел на организираност, треба да биде принуден да биде лојален единствено на партијата и нејзините принципи – чесност, одговорност и посветеност.

Во таа насока е направен овој концепт за демократизација на партијата кој претставува почетен модел за кој може да се поведе отворена дебата. Добро би било да се критикува и секој критичар да даде свои забелешки, идеи и предлози.

Не се претендира ова да биде единствено мислење, на тој начин не би имале демократија, нели?

Членови на ВМРО-ДОПМНЕ, браќа и сестри, ајде ЗАЕДНО да ја реформираме партијата!

Сеедно е кој ќе ги спроведе реформите, **важно е кој ќе избереме, ние, членовите на ВМРО-ДПМНЕ**. Важно е конечно да добиеме навистина модерна партија, во која сите ќе се чувствуваме како дел од неа. Партија која ќе биде силна како никогаш до сега.

КОНЦЕПТ ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦИЈА НА ВМРО-ДПМНЕ

Органи и тела на ВМРО- ДПМНЕ:

Комитет на избирачко место (КИМ) – претседател на КИМ, Местен Комитет (МК) – претседател на МК, Собрание на Општински Комитет – претседател на СОК, Претседател на ОК - Општински Комитет, Централен Комитет – претседател на ЦК, Генерален секретар, Конгрес, Претседател на ВМРО ДПМНЕ - Извршен Комитет

Комитет на избирачко место - КИМ

Основна организациона единица е Комитет на избирачко место (КИМ). Во него членуваат сите членови - гласачи на соодветното избирачко место.

КИМ-ови со помал број на членови кои самостојно не можат да воспостават организациска структура, зависно од географската положба, се групираат меѓу себе или се придружуваат кон поголем КИМ.

Членовите на КИМ со непосредно тајно гласање избираат:

- претседател на КИМ
- претставници во Собранието на ОК (колку што имаат право да делегираат според бројноста на членството)

Претседателот на КИМ-от е член на Собранието по функција.

Мандатот на претседателот на КИМ-от и претставниците во СОК е 4 години.

Местен комитет - МК

КИМ-ови можат да се организираат во МК заради подобра координација за активности на терен.

КИМ-овите делегираат претставници во МК, во паритет според бројот на членови. Претседателот на МК од своите редови го бираат претставниците на КИМ-овите во МК.

МК не делегира претставници во СОК, делегирањето е на ниво на КИМ.

Собрание на општински комитет - СОК

Членови на СОК се сите претседатели на КИМ-ови од Општинскиот комитет. Покрај нив, поголемите КИМ-ови делегираат претставници во сооднос со бројот на членови.

Бројот на членови на СОК зависи од големината и спецификите на ОК, но не треба да е помал од 30 кај најмалите и поголем од 300 кај најголемите општински комитети.

Со седниците на СОК раководи претседател кој е избран од редот на членовитена СОК, со тајно гласање. Претседателот на СОК не може да биде претседател на ОК.

СОК со задолжително тајно гласање ги избира:

- Претседателот на ОК
- Кандидатот за градоначалник
- Кандидатите за пратеници (толку колку што ќе определи ЦК)
- Делегатите за Конгрес на партијата
- Членови на ЦК, согласно бројот на членови во ОК (кај поголемите ОК)

СОК ги утврдува конечните советнички листи и одлучува за позначајните раководни позиции на локално ниво.

Одлуките на СОК се конечни и непроменливи од повисоките органи на партијата.

Претседател на ОК

Претседателот на ОК го избира СОК со мандат од четири години.

Претседателот на ОК по функција е член на Централниот Комитет.

Тој може да биде разрешен само на свое барање или со изгласување на недоверба во органот кој го избрал. Повисоките органи можат да достават предлог за негово разрешување до СОК. Ако предлогот не се усвои, т.е. СОК му изгласа доверба на претседателот на ОК, во рок од 6 месеци не може да се поведе нова постапка за разрешување.

Општински Комитет

Избраниот претседател на ОК, до СОК доставува предлог состав на ОК за верификација.

Општинскиот комитет не може да има помалку од 13 и повеќе од 25 членови.

ОК има секретар и до три потпретседатели.

По функција, членови на ОК се:

- Претседателот на ОК на УМС
- Претседателката на ОК на УЖ
- Претседателот на Унија на ветерани
- Градоначалникот, ако е член на партијата
- Пратениците од ОК
- Координаторот на советничката група
- Претседателот на Советот на општината, ако е член на партијата. Доколку не е член на ОК, на седниците задолжително присуствува и лицето одговорно за комуникација со јавноста (портпарол).

Централен Комитет

Членови на ЦК по функција се сите претседатели на ОК.

Претседателите на СОК на Општинските комитети со повеќе од 1000 членови се исто така членови на ЦК по функција.

Во ЦК имаат право да делегираат: УМС и УЖ по 5 члена, УВ 3 члена и пратеничката група 5 члена.

Поголемите општински комитети можат да делегираат дополнителни членови, за секои 2000 членови по еден.

Од своите редови, со тајно гласање, ЦК избира претседател на ЦК.

ЦК, со тајно гласање го избира Генералниот секретар на партијата.

ЦК го верификува Извршниот Комитет, предложен од Претседателот на партијата.

Членовите на ИК, не можат да бидат и членови на ЦК, но задолжително присуствуваат на седниците на ЦК, без право на глас. Единствено Генералниот секретар на партијата е истовремено член и на ЦК и на ИК.

На седниците на ЦК можат да присуствуваат пратениците, градоначалниците, министрите, директорите на централно ниво како и членови кои посебно се поканети за седница.

Претседател на ЦК е неспоива функција со претседател на партијата.

Конгрес

Највисоко тело на партијата е Конгресот.

Бројот на членови на Конгресот е 4 пати поголем од бројот на членови на ЦК.

Најмалку 75% (3/4) од делегатите на конгресот се од Општинските комитети, во сооднос ист како кај составот на ЦК, зголемен трипати. Делегатите од општинските комитети ги избираат СОК.

Останатите најмногу 25% ги определува ЦК, по дефинирани критериуми.

Мандатот на делегатите на Конгресот е 4 години.

Конгресот го избира претседателот на партијата, задолжително со тајно гласање.

При изборот за претседател на партијата, мора да има најмалку тројца кандидати.

Извршен Комитет

Претседателот на партијата, до ЦК предлага состав на Извршен комитет.

Во составот треба да има предложено до три потпретседатели.

По функција, членови на ИК се:

- Претседателот на УМС
- Претседателката на УЖ
- Претседателот на УВ
- Генералниот секретар на партијата

Вкупниот број на членови на ИК е од 11 до 13 члена.

Членовите на ИК (освен Генералниот секретар), не можат да бидат членови на ЦК.